



The Power to Surprise

# RIO

Моделска година 2021



## АКЦИСКИ ЦЕНОВНИК

EX REFERENCE 1	Мотор	Менувач	Цена	Акциски попуст	Акциска цена
1.2 DPi 61.8 kW/84 KS	Бензин	MT5	837.390 МКД 13.550 EUR	61.800 МКД 1.000 EUR	775.590 МКД 12.550 EUR

EX REFERENCE 2	Мотор	Менувач	Цена	Акциски попуст	Акциска цена
1.2 DPi 61.8 kW/84 KS	Бензин	MT5	923.910 МКД 14.950 EUR	61.800 МКД 1.000 EUR	862.110 МКД 13.950 EUR

Доплата за металик боја: 15.450 МКД (250 EUR)

Ценовникот важи од 01.10.2020 до објава на нов ценовник.

KIA MOTORS MACEDONIA го задржува правото за промена на цените или опремата без претходна најава.





The Power to Surprise

# RIO

Моделска година 2021

## Пакет на опрема EX REFERENCE 1

<p><b>Безбедност:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESC-систем за контрола на стабилизација на возилото со вклучени: EBD-ABS-контрола на силата на сопирање и спречување на блокирање на тркалата при ненадејно сопирање</li> <li>• HAC-помош при тргнување на нагорнина</li> <li>• TPMS-контрола на притисок во пневматицит</li> <li>• 6 воздушни перничииња</li> <li>• Централно далечинско заклучување со аларм</li> <li>• Сигурносна брава на задните врати</li> <li>• Безбедносни појаси подесиви по висина на предните седишта</li> <li>• ISOFIX за детско седиште</li> <li>• FCA-систем за избегнување фронтален удар со препознавање на возила и пешаци</li> <li>• LKAS - одржување на возилото во лента</li> <li>• DAW – предупредување на замор кај возач</li> <li>• HBA – автоматска регулација на долги светла</li> <li>• Предни и задни сензори за помош при паркирање</li> <li>• Задна камера за помош при паркирање</li> </ul>	<p><b>Удобност:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мануелен клима уред</li> <li>• Аудио систем со 8“ LCD дисплеј осетлив на допир со Android Auto и Apple CarPlay USB и 6 звучника</li> <li>• Аудио команди на управувач</li> <li>• Bluetooth конекција за поврзување со телефон + Audio Streaming</li> <li>• Управувач подесив по висина и длабочина</li> <li>• Патен компјутер екран од 4,2” со висока резолуција</li> <li>• Електрика на предни и задни стакла</li> <li>• Електрика на ретровизори со греење</li> <li>• Возачко седиште подесиво по висина</li> <li>• Висинско подесување на предни светла</li> <li>• Делива задна клупа 60:40</li> <li>• Држачи за чаши на централна конзола</li> <li>• Помошно резервно тркало со дигалка и алат</li> <li>• Темпомат и ограничувач на брзина</li> <li>• Управувач и рачка од менувач обложени со кожа</li> <li>• Потпирач за рака на централна конзола со кутија</li> <li>• USB полнач</li> </ul>	<p><b>Надворешност:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тонирани стакла</li> <li>• Челични тркала 185/65R15</li> <li>• LED дневни светла</li> <li>• Ретровизори со LED трепкачи и електрично склопување</li> </ul>
--	--	---

## Пакет на опрема EX REFERENCE 2 (EX REFERENCE 1 +)

	<p><b>Удобност:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматски клима уред, автоматско одмаглување на предно стакло</li> <li>• Сензор за дожд и светла</li> <li>• Внатрешен ретровизор со електронско затемнување</li> <li>• Стартување на моторот со копче</li> </ul>	<p><b>Надворешност:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED предни / задни светла</li> <li>• Предни светла за магла</li> <li>• Дополнително затемнети стакла позади</li> <li>• Алуминиумски тркала 195/55R16</li> </ul>
--	--	--

